

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИ- НАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004,
113/2005, 29/2007 и 88/2008), во членот 3 точка 5 пот-
точка а) зборовите: “можат да влијаат посредно или не-
посредно” се заменуваат со зборовите: “може да има
посредна или непосредна контрола”.

Во потточката б) зборовите: “може да влијаат под-
средно или непосредно” се заменуваат со зборовите:
“може да има посредна или непосредна контрола”.

Во потточката г) зборовите: “или лица” се замену-
ваат со зборовите: “или правно лице”.

По точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:
“5-а) “Контрола” во смисла на точката 5 од овој
член е кога едно лице:

а) директно или индиректно поседува мнозински
влог во друго правно лице, или

б) директно или индиректно поседува мнозинство
од правата на глас во друго правно лице, или

в) има право да назначува и разрешува мнозинство
членови на органите на управување на друго правно
лице, директно или индиректно, вклучувајќи и склучен
договор со еден или повеќе акционери на другото прав-
но лице за отстапување или здружување на нивните
права на глас заради остварување заеднички интереси
или

г) има право да остварува, директно или индирект-
но, значително влијание врз управувањето и донесува-
њето на политиките и финансиските и деловните одлу-
ки на друго правно лице.”

Член 2

Во членот 16 по ставот (6) се додава нов став (7),
кој гласи:

“(7) Агенцијата поблиску го уредува начинот на
спојување и присоединување на друштва за управува-
ње со задолжителни пензиски фондови.”

Член 3

Во членот 20 став (1) точка в) зборовите: “склучу-
вање договори за” се заменуваат со зборот “земање”.

Член 4

Во членот 22 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:

“(3) Агенцијата ја пропишува содржината на надво-
решната ревизија на пензиските друштва во согласност
со меѓународните стандарди.”

Член 5

Членот 39-ж се менува и гласи:

“(1) Сите измени на акционерите, членовите на уп-
равниот и надзорниот одбор, одговорните лица или из-
мени и дополнувања на документите и податоците на-
ведени во членот 39-в од овој закон, подлежат на прет-
ходно одобрение од страна на Агенцијата, освен ако из-
мените се надвор од контролата на друштвото, а тоа ги
презело сите потребни мерки за спречување на тие
промени. За измените настанати надвор од контрола на
друштвото, тоа е должно да ја извести Агенцијата.

(2) Агенцијата ги цени измените од ставот (1) на
овој член согласно со одредбите за исполнување на ус-
ловите од членот 39-г на овој закон.”

Член 6

Во членот 39-з став (1) зборовите: “и 143 став (4)”
се бришат.

Член 7

Во членот 47 став (1) точка а) во шестиот ред по
зборот “издава” и запирката се додаваат зборовите:
“повлекува или укинува”.

Во точката ж) по зборот “агенти” се додаваат збо-
ровите: “и регистар на членови”.

По точката с) се додаваат две нови точки и) и ј), кои
гласат:

“и) ги обработува личните податоци согласно со
прописите со кои се уредува заштитата на личните по-
датоци;

ј) бара и дава лични податоци на користење соглас-
но со прописите со кои се уредува заштитата на лични-
те податоци;”

Точките и), ј), к), л) и љ) стануваат точки к), л), љ),
м) и н).

Член 8

Во членот 53 став (5) зборот “неправилности” се
заменува со зборот “незаконитости”, зборот “друштво”
се заменува со зборовите: “пензиско друштво”.

Член 9

Во членот 54 став (2) втората реченица се менува и
гласи: “По добивањето согласност од Владата на
Република Македонија извештајот се доставува за ин-
формирање на Собранието на Република Македонија.”

Член 10

Во членот 56 став (3) зборот “друштво” се заменува
со зборовите: “пензиско друштво”.

Точката д) се менува и гласи:

“д) надомест за обука и организирање на испит;”.

Член 11

Во членот 75 став (3) точка в) по зборот “друштва-
та” се додаваат зборовите: “и друштва за управување
со задолжителни и доброволни пензиски фондови”.

Член 12

Во членовите 83 став (3), 106 ставови (1) и (2) и 108
став (1) точка е) зборовите: “по претходно мислење од
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија” се бришат.

Член 13

Во членот 92 се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Купувањето пензиски ануитет и исплата на
акмулираните средства согласно со ставовите (1) и (2)
на овој член може да се изврши по навршување на 65
години на живот.”

Член 14

Во членот 94 став (3) зборовите: “во форма на бро-
шура” се бришат.

Член 15

Во членовите 96 став (1) и 98 став (1) по зборот “друштвото” се додаваат зборовите: “и друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови”.

Член 16

Во членот 105 став (1) точки s), и) и j) зборовите: “Јапонија или САД” се заменува со зборовите: “земјите членки на ОЕЦД”.

Во точката к) зборовите: “Јапонија или САД” се заменуваат со зборовите: “земјите членки на ОЕЦД, а во четвртиот ред зборот “акции” се заменува со зборовите: “хартии од вредност”.

Ставот (4) се брише.

Член 17

Во членот 106 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Агенцијата го пропишува највисокиот износ на вложувања во инструменти од иста економска група регистрирана во Република Македонија, земјите членки на Европката унија или земјите членки на ОЕЦД.”

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Член 18

Во членот 107 став (1) точка а) бројот “20%” се заменува со бројот “30%”, а бројот “10%” со бројот “20%”.

Член 19

Во членот 108 по точката д) се додава нова точка ģ), која гласи:

“ģ) банкарски депозити во банки кои се акционери на друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;”.

Точката ģ) и е) стануваат точки е) и ж).

Член 20

Во членот 109 став (1) се додава нова реченица, која гласи: “Друштвото до Агенцијата доставува месечни извештаи за преземените мерки за усогласување на инвестиционите активности.”

Ставот (4) се менува и гласи:

“На барање на друштвото или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доставено во рок од најмалку 60 дена пред датумот на истекот на рокот од ставот (3) на овој член, Агенцијата има право да го продолжи рокот од ставот (3) на овој член за најмногу шест месеца, ако тоа продолжување е неопходно заради заштита на интересите на членовите на задолжителниот пензиски фонд.”

Член 21

По членот 112 се додава нов член 112-а, кој гласи:

“Член 112-а

(1) Секое друштво кое управува со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд треба да има документ за инвестициона стратегија и да врши негово ревидирање најмалку на секои три години.

(2) Документот за инвестициона стратегија особено треба да содржи методи за мерење на инвестициониот ризик, процеси за управување со ризик и стратегиска распределба на средства.

(3) Агенцијата поблиску ја уредува содржината на инвестиционата стратегија.”

Член 22

Во членот 133 став (3) точка 9 зборовите: “членот 39-е” се заменуваат со зборовите: “членот 39-ж”.

Член 23

Во членот 134 став (1) точка 15 зборовите: “инвестира средства од задолжителниот пензиски фонд” се заменуваат со зборот “постапи”.

Член 24

Членот 139-а се брише.

Член 25

Чувар на имот на задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштво или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови основано до влегување во сила на овој закон е Народната банка на Република Македонија.

Во рок од шест месеца од влегувањето во сила на овој закон друштвата од ставот 1 на овој член треба да изберат чувар на имот на задолжителниот пензиски фонд согласно со членовите 115 и 116 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 и 88/2008).

До изборот на чувар на имот од ставот 2 на овој член друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови и друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ја известува Агенцијата за инструментите во кои планира да ги инвестира средствата на задолжителниот пензиски фонд со кој управува.

Агенцијата продолжува да води евиденција на дозволени финансиски инструменти за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови до пренесување на улогата на чувар на имот од Народната банка на Република Македонија на банка.

Член 26

Членот 19 од овој закон не се однесува на банкарските депозити вложени во банки до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Членот 27 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 88/2008) се брише.

Член 28

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM TË DETYRUESHËM PENSIONAL
ME FINANCIM KAPITAL

Neni 1

Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 dhe 88/2008) në nenin 3 pika 5) në nënpikën a) fjalët: "mund të ndikojnë direkt ose indirekt" zëvendësohen me fjalët: "mund të ketë kontroll direkt ose indirekt".

Në nënpikën b) fjalët: "mund të ndikojnë direkt ose indirekt", zëvendësohen me fjalët: "mund të ketë kontroll direkt ose indirekt".

Në nënpikën g) fjalët: "ose persona" zëvendësohen me fjalët: "ose person juridik".

Pas pikës 5 shtohet pikë e re 5-a si vijon:

"5-a) "Kontrolli" në kuptim të pikës 5 të këtij neni është kur një person:

a) direkt ose indirekt posedon depozitën shumicë në person tjetër juridik; ose

b) direkt ose indirekt posedon shumicën e të drejtave të votës në person tjetër juridik; ose

v) ka të drejtë të emërojë dhe shkarkojë shumicën e anëtarëve të organeve për administrim të personit tjetër juridik, direkt ose indirekt, duke lidhur kontratë me një ose më tepër aksionarë të personit tjetër juridik për kalimin ose bashkimin e të drejtave të tyre të votës me qëllim të krijimit të interesave të përbashkëta; ose

g) ka të drejtë të realizojë, direkt ose indirekt, ndikim të konsiderueshëm mbi administrimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare dhe afariste të personit tjetër juridik."

Neni 2

Në nenin 16 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

"(7) Agjencia së afërmi e rregullon mënyrën e lidhjes dhe bashkimit të shoqërive për administrim me fonde të detyrueshme pensionale."

Neni 3

Në nenin 20 paragrafi (1) pika v) fjalët: "lidhje të kontratave për" zëvendësohen me fjalën "marrje".

Neni 4

Në nenin 22 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Agjencia e përcakton përmbajtjen e revizionit të jashtëm të shoqërive pensionale në pajtim me standardet ndërkombëtare."

Neni 5

Neni 39-zh ndryshon si vijon:

"(1) Të gjitha ndryshimet e aksionarëve, anëtarëve të këshillit drejtues dhe mbikëqyrës, personat përgjegjës ose ndryshimet dhe plotësimet e dokumenteve dhe të të dhënave të shënuara në nenin 39-v të këtij ligji, i nënshtrohen lejes paraprake nga ana e Agjencisë, përveç nëse ndryshimet janë jashtë kontrollit të shoqërisë, kurse i i

ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për parandalimin e ndryshimeve. Për ndryshimet e krijuara jashtë kontrollit të shoqërisë, ajo është e obliguar ta njoftojnë Agjencinë.

(2) Agjencia i vlerëson ndryshimet nga paragrafi (1) të këtij neni në pajtim me dispozitat për plotësimin e kushteve nga neni 39-g të këtij ligji."

Neni 6

Në nenin 39-z paragrafi (1) fjalët: "dhe 143 paragrafi (4)" shlyhen.

Neni 7

Në nenin 47 paragrafi (1) pika a) në rreshtin e gjashtë pas fjalës "lëshon" dhe presja shtohen fjalët: "tërheq ose pezulloj".

Në pikën zh) pas fjalës "agjentë" shtohen fjalët: "dhe regjistri i anëtarëve".

Pas pikës x) shtohen dy pika të reja i) dhe j) si vijon:

"i) i përpunon të dhënat personale në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohet mbrojtja e të dhënave personale;

j) kërkon dhe jep të dhëna personale për shfrytëzim në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohet mbrojtja e të dhënave personale."

Pikat i), j), k), ll) dhe l) bëhen pika k), ll), l), m), dhe n).

Neni 8

Në nenin 53 paragrafi (5) fjala "parregullsi" zëvendësohet me fjalën "paligjshmëri", fjala "shoqëri" zëvendësohet me fjalët: "shoqëria pensionale".

Neni 9

Në nenin 54 paragrafi (2) fjalia e dytë ndryshon si vijon: "Pas marrjes së pëlqimit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë raporti i dorëzohet për informim Kuvendit të Republikës së Maqedonisë."

Neni 10

Në nenin 56 paragrafi (3) fjala "shoqëri" zëvendësohet me fjalët: "shoqëria pensionale".

Pika d) ndryshon si vijon:

d) "kompensim për trajnimin dhe organizimin e provimit".

Neni 11

Në nenin 75 paragrafi (3) në pikën v) pas fjalës "shoqëritë" shtohen fjalët: "edhe shoqëritë për administrim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 12

Në nenin 83 paragrafi (3), 106 paragrafi (1) dhe (2) dhe 108 paragrafi (1) pika e) fjalët: "pas mendimit paraprak nga Komisioni për letra me vlerë të Republikës së Maqedonisë" shlyhen.

Neni 13

Në nenin 92 shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Blerja e anitetit pensional dhe pagesa e mjeteve të akumuluar në pajtim me paragrafin (1) dhe (2) të këtij neni mund të bëhet pas moshës 65 vjeçare të jetës."

Neni 14

Në nenin 94 paragrafi (3) fjalët: "në formë të broshurës" shlyhen.

Neni 15

Në nenin 96 paragrafi (1) dhe 98 paragrafi (1) pas fjalës “shoqëria” shtohen fjalët: “dhe shoqëria për administrim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare”.

Neni 16

Në nenin 105 paragrafi (1) në pikat x),i) dhe j) fjalët: “Japonia ose SHBA” zëvendësohen me fjalët: “vendet anëtare të OECD”.

Në pikën k) fjalët: “Japonia ose SHBA” zëvendësohen me fjalët: “vendet anëtare të OECD-së, ndërsa në rreshtin e katërt fjala “aksione” zëvendësohet me fjalët: “letra me vlerë”.

Paragrafi (4) shlyhet.

Neni 17

Në nenin 106 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

“(3) Agjencia e përcakton shumën më të lartë të investimeve në instrumente nga i njëjti grup ekonomik i regjistruar në Republikën e Maqedonisë, vendet anëtare të Unionit Evropian ose vendet anëtare të OECD”.

Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5), (6) dhe (7).

Neni 18

Në nenin 107 paragrafi (1) pika a) numri “20%” zëvendësohet me numrin “30%” ndërsa numri “10%” me numrin “20%”.

Neni 19

Në nenin 108 pas pikës d) shtohet pikë e re gj) si vijon: “gj) “depozitat bankare në bankat të cilat janë aksionarë të shoqërisë ose të shoqërisë për administrim me fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare;”

Pikat gj) dhe e) bëhen pika e) dhe zh).

Neni 20

Në nenin 109 në paragrafin (1) shtohet fjali e re si vijon:

“Shoqëria Agjencisë i paraqet raporte mujore për masat e ndërmarra për harmonizimin e aktivitetëve investuese.”

Paragrafi (4) ndryshon si vijon:

“Me kërkesën e shoqërisë ose shoqëri për administrim me fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare, të parashtruar në afat prej së paku 60 ditësh para datës së skadimit të afatit nga paragrafi (3) i këtij neni, Agjencia ka të drejtë ta vazhdojë afatin nga paragrafi (3) i këtij neni më së shumti për gjashtë muaj, nëse ky vazhdim është i domosdoshëm për shkak të mbrojtjes së interesave të anëtarëve të fondit pensional të detyrueshëm.”

Neni 21

Pas nenit 112 shtohet neni i ri 112-a si vijon:

“Neni 112-a

(1) Çdo shoqëri e cila administron me fondin pensional të detyrueshëm dhe/ose vullnetar duhet të ketë dokument për strategji investuese dhe të kryejë revidimin e saj së paku në çdo tre vjet.

(2) Dokumenti për strategjinë investuese veçanërisht duhet të përmbajë metoda për matjen e rrezikut investues, proceseve për administrim me rrezikun dhe shpërndarjen strategjike të mjeteve.

(3) Agjencia për së afërmi e rregullon përmbajtjen e strategjisë investuese.”

Neni 22

Në nenin 133 paragrafi (3) në pikën 9 fjalët: “neni 39-e” zëvendësohen me fjalët: “neni 39-zh”.

Neni 23

Në nenin 134 paragrafi (1) në pikën 15 fjalët: “investon mjete nga fondi pensional i detyrueshëm” zëvendësohen me fjalën “vepron”.

Neni 24

Neni 139-a shlyhet.

Neni 25

Rojtar i pronës së fondit pensional të detyrueshëm me të cilin administron një shoqëri ose shoqëri për administrim me fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare të themeluar deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, është Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë.

Në afat prej gjashtë muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji shoqëritë nga paragrafi 1 të këtij neni duhet të zgjedhin rojtar të pronës së fondit pensional të detyrueshëm në pajtim me nenin 115 dhe 116 nga Ligji për sigurimin të detyrueshëm pensional me financim kapital (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 dhe 88/2008).

Deri në zgjedhjen e rojtarit të pronës nga paragrafi 2 i këtij neni, shoqëria për administrim me fondet pensionale të detyrueshme dhe shoqëria për administrim me fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare e njofton Agjencinë për instrumentet në të cilat planifikon t’i inestojë mjetet e fondit pensional të detyrueshëm me të cilin administron.

Agjencia vazhdon të mbajë evidencën e instrumenteve financiare të lejuara për investimin e mjeteve të fondeve pensionale të detyrueshme deri në bartjen e rolit të rojtarit të pronës nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë në bankë.

Neni 26

Neni 19 i këtij ligji nuk ka të bëjë me depozitat bankare të investuara në banka deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 27

Neni 27 paragrafi 2 nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 88/2008) shlyhet.

Neni 28

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë ta verifikojë tekstin e spastruar të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital.

Neni 29

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

843.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 април 2009 година.

Бр. 07-1781/1
10 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА

Член 1

Во Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија ("Службен весник на Република Македонија" број 6/98 и 98/2000), во членот 2 став 1 точката се брише и се додаваат зборовите: "во областа на електронските комуникации".

Ставот 2 се менува и гласи:

"Јавното претпријатие Македонска радиодифузија дејноста ја врши под услови и начин определен со Законот за радиодифузната дејност, Законот за електронски комуникации, Законот за јавните претпријатија, со овој закон и други закони."

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

"Дејности на Јавното претпријатие се:

- пренос и емитување на програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис Македонска радиотелевизија (во натамошниот текст: МРТ), на целата територија на Република Македонија,
- пренос и емитување на програмскиот сервис наменет за активностите на Собранието на Република Македонија на целата територија на Република Македонија,
- развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на јавни електронски комуникациски мрежи и средства и обезбедување на јавни електронски комуникациски услуги и
- контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Македонија со радио и телевизиски сигнали емитувани од МРТ, како и контрола и мерење на пречки од други радиодифузни станици. "

Член 3

Во членот 6 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

" - транспарентност и недискриминација во работењето, "

Алинеите 4 и 5 стануваат алинеи 5 и 6.

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

"Јавното претпријатие дејностите утврдени во членот 5 алинеи 1 и 2 од овој закон ги врши преку:

- три радио мрежи на ултра кратки бранови (ВХФ/ФМ),
- една радио мрежа на средни бранови (СБ),
- три телевизиски мрежи (ВХФ и УХФ),
- дигитален мултиплекс (ДВБ – Т) и
- мрежа на микробранови аналогни и дигитални преносни врски.

Изградбата на мрежата од ставот 1 алинеја 4 на овој член наменета за пренос и емитување на програмските сервиси на МРТ и за пренос на програмскиот сервис наменет за емитување на активностите на Собранието на Република Македонија ја врши Јавното претпријатие врз основа на студија за изградба на дигитална мрежа одобрена од Владата на Република Македонија."

Член 5

Во членот 9 зборовите: "Одбор за контрола " се заменуваат со зборовите: "Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење".

Член 6

Во членот 10 ставот 2 се менува и гласи:

"Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Владата на Република Македонија."

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"За член на Управен одбор може да биде именувано лице кое има завршено високо образование од областа на електротехничките науки, правото или економијата со работно искуство над пет години и со посебни знаења од областа на радиодифузијата и електронските комуникации, а притоа имајќи ја предвид соодветната застапеност на припадниците на заедниците."

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.

Член 7

Членот 11 се менува и гласи:

"Управниот одбор на Јавното претпријатие ги врши следниве работи:

- го донесува Статутот на Јавното претпријатие по претходна добиена согласност од Владата на Република Македонија,
- го донесува Правилникот за внатрешна организација и другите акти на Јавното претпријатие,
- ја усвојува Годишната програма за работа и развој на Јавното претпријатие по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија,
- одлучува за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие и покривање на загубите по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија,
- ја усвојува годишната сметка по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија,